

Финансиски извештаи и Извештај на независниот ревизор

Аитоникс АД, Скопје

31 декември 2023 година



Содржина

	Страна
Извештај на независниот ревизор	1
Извештај за финансиската состојба	3
Извештај за сеопфатната добивка	4
Извештај за промените во капиталот	5
Извештај за паричните текови	6
Белешки кон финансиските извештаи	7
Прилози	

Извештај на независниот ревизор

До: Акционерите на Аитоникс АД, Скопје

Грант Торнтон ДОО
Св. Кирил и Методиј 526-1/20
1000 Скопје
Северна Македонија
Т +389 (0)2 3214 700
Ф +389 (0)2 3214 710
E Contact@mk.gt.com
Даночен број: 4030003475973

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на Аитоникс АД, Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото”), составени од Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2023 година, Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 3 до 33.

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи, согласно сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка.

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективност на внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото Аитоникс АД, Скопје на ден 31 декември 2023 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРП“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Северна Македонија број 79 од 2010 година

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото Аитоникс АД, Скопје е исто така одговорно за изготвување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2023 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со информациите објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2023, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.


Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во Годишниот извештај за работењето на Друштвото Аитоникс АД, Скопје за 2023 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2023.



Марјан Андонов
Управител
Грант Торнтон ДОО, Скопје



Скопје, 09 мај 2024 година



Маја Атанасовска
Овластен ревизор

² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРП“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Северна Македонија број 79 од 2010 година

Извештај за финансиската состојба

	Бел.	31 декември 2023 000 МКД	31 декември 2022 000 МКД
Средства			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	5	16,338	10,156
Нематеријални средства	6	343	343
Финансиски побарувања	8	8,500	-
		25,181	10,499
Тековни средства			
Финансиски побарувања	8	8,267	8,775
Залихи	9	210,617	142,859
Побарувања од купувачи и останати побарувања	10	506,107	390,152
Парични средства и еквиваленти	11	44,826	25,255
		769,817	567,041
Вкупно средства		794,998	577,540
Капитал и обврски			
Капитал			
Акционерски капитал	12	1,535	1,535
Сопствени акции		(153)	(153)
Премии		(75,260)	(75,260)
Резерви		80,864	80,864
Акумулирани добивки		553,388	383,305
		560,374	390,291
Обврски			
Нетековни обврски			
Обврски за финансиски наем	14	735	1,016
		735	1,016
Тековни обврски			
Позајмици	13	-	-
Тековна доспеаност на обврски за финансиски наем	14	304	297
Обврски кон добавувачи и останати обврски	15	217,585	185,105
Обврски за данок на добивка		16,000	831
		233,889	186,233
Вкупно обврски		234,624	187,249
Вкупно обврски и капитал		794,998	577,540

Овие финансиски извештаи се одобрени од Одборот на директори на Друштвото на ден 12 март 2024 година и се потпишани во негово име од:


 Г-дин Јордан Димитровски,
 Главен извршен директор




 Г-га Биљана Радеска
 Менаџер на финансии

Извештај за сеопфатната добивка

	Бел.	Година што завршува на 31 декември	
		2023 000 МКД	2022 000 МКД
Приходи од продажба	16	1,887,316	973,328
Останати приходи	17	17,916	18,809
Набавна вредност на продадени трговски стоки	18	(1,463,296)	(785,852)
Потрошени материјали	19	(2,987)	(3,134)
Трошоци за користи на вработени	20	(24,945)	(22,257)
Депрецијација	5	(4,200)	(4,027)
Останати трошоци	21	(180,314)	(111,245)
Добивка од работењето		229,490	65,622
Финансиски приходи		13,144	2,223
Финансиски (расходи)		(18,572)	(3,050)
Финансиски (расходи), нето	22	(5,428)	(827)
Добивка пред оданочување		224,062	64,795
Данок на добивка	23	(22,703)	(6,654)
Добивка за годината		201,359	58,141
Останата сеопфатна добивка за годината		-	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината		201,359	58,141
Заработувачка по акција – основна и разводнета (МКД по акција)	24	89,493	25,840

Извештај за промените во капиталот

	Акционерски капитал				000 МКД	
	Акции во оптег	Сопствени акции	Премии	Резерви	Акумулирани добивки	Вкупно
На 01 јануари 2023 година	1,535	(153)	(75,260)	80,864	383,305	390,291
Распоред на дивиденда (Бел.12)	-	-	-	-	(31,276)	(31,276)
Трансакции со сопствениците	-	-	-	-	(31,276)	(31,276)
Добивка за периодот	-	-	-	-	201,359	201,359
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	-	201,359	201,359
На 31 декември 2023 година	1,535	(153)	(75,260)	80,864	553,388	560,374
На 01 јануари 2022 година	1,535	(153)	(75,260)	80,864	342,050	349,036
Распоред на дивиденда (Бел.12)	-	-	-	-	(16,875)	(16,875)
Трансакции со сопствениците	-	-	-	-	(16,875)	(16,875)
Добивка за периодот	-	-	-	-	58,141	58,141
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
Корекции од минати години	-	-	-	-	(11)	(11)
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	-	58,130	58,130
На 31 декември 2022 година	1,535	(153)	(75,260)	80,864	383,305	390,291

Извештај за паричните ТЕКОВИ

		За годината што завршува на 31 декември 2022	За годината што завршува на 31 декември 2023
	Бел.	000 МКД	000 МКД
Оперативни активности			
Добивка пред оданочување		224,062	64,795
<u>Исправки за:</u>			
Депрецијација	5	4,200	4,027
Отпис на залихи	21	296	211
Отпис и резервирања на побарувања	21	2,806	7,252
Нето сегашна вредност на продадена опрема	21	-	12
Приходи од отпис на обврски	17	(2,912)	(3,733)
Приходи од продажба на основни средства	17	-	(612)
Расходи за камати	22	1,525	1,453
Добивка од работење пред промени во оперативниот капитал		229,977	73,405
<i>Промени во оперативниот капитал:</i>			
Залихи		(69,996)	5,560
Побарување од купувачи и останати побарувања		(118,761)	(137,964)
Обврски кон добавувачи и останати обврски		35,392	86,631
		76,612	27,632
Платени камати		(1,525)	(1,453)
Платен данок на добивка		(7,534)	(6,781)
		67,553	19,398
Парични текови од инвестициони активности			
Плаќања за набавка на недвижности и опрема	5	(8,440)	(2,593)
Приливи од продажба на опрема		-	612
Дадени позајмици	8	(100,587)	(187,124)
Прилив од наплата на позајмици	8	101,095	179,114
Депозит	8	(8,500)	-
		(16,432)	(9,991)
Парични текови од финансиски активности			
Приливи од позајмици		-	145,980
Отплата на позајмици		-	(145,980)
Приливи од финансиски наем		-	1,743
Отплата на финансиски наем		(274)	(430)
Платени дивиденди		(31,276)	(16,875)
		(31,550)	(15,562)
Нето промена на паричните средства		19,571	(6,155)
Парични средства и еквиваленти на почетокот на годината		25,255	31,410
Парични средства и еквиваленти на крајот годината	11	44,826	25,255

Белешки кон финансиските извештаи

1 Општи податоци

Аитоникс АД, Скопје (“Друштвото”) е акционерско друштво основано во Република Северна Македонија. Адресата на неговото регистрирано седиште е следната: ул. Борис Трајковски бр.36/1-2, Скопје, Република Северна Македонија.

Друштвото е основано на 22 јули 2000 година и неговата деловна активност е трговија на големо на информатичка технологија - ИТ и кориснички производи, како и развој на специјализирани софтверски решенија и продажба на лиценцирани софтвери. Друштвото своите деловни активности ги извршува на македонскиот пазар и на пазарите во соседните балкански земји.

Согласно Одлука за преобразба на Друштвото за производство, трговија и услуги Аитоникс Дооел увоз-извоз Скопје од 02 мај 2018, во Централниот Регистар на Република Северна Македонија на 16 јули 2018 година извршена е преобразба на Друштвото од Друштво со ограничена одговорност – едно лице во акционерско друштво.

Акциите на Друштвото котираат на Македонската Берза на долгорочни хартии од вредност. Со состојба на датумот на овој извештај, Друштвото вработува 29 лица (2022: 30 лица).

2 Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани периоди, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1 Основа за подготовка

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва (“Службен весник на РСМ” бр. 28/2004 ... 99/2023) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на РСМ” бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година.

Финансиски извештаи се подготвени според концептот на историска вредност, освен за финансиските средства расположливи за продажба, и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност преку добивки или загуби. Основите за нивно мерење се детално опишани во продолжение. Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени и објавени во Република Северна Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2023 и 2022. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади Денари, која е презентациона и функционална валута, освен доколку поинаку не е наведено.

2.2 Нови стандарди и интерпретации кои се уште не се применети

На 31 декември 2023 година нема нови стандарди, амандмани на стандарди и интерпретации објавени во Службен весник на Република Северна Македонија

2.3 Трансакции во странски валути

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во македонски денари, со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во македонски денари (“денари”) по средниот курс на Народна банка на Република Северна Македонија, на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики прикажани се во извештајот за сеопфатната добивка како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување.

Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Извештајот за финансиската состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	31 декември 2023	31 декември 2022
1 ЕУР	61.4950 денари	61.4932 денари
1 УСД	55.6516 денари	57.6535 денари

2.4 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и резервирањето поради оштетување, доколку постои. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Цената на чинење на средствата, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, -директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката, и кога трошокот на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во Извештајот за сеопфатната добивка во текот на финансискиот период во кој се јавуваат.

Не се пресметува депрецијација на земјиштето и инвестициите во тек. Депрецијацијата на останатите ставки на недвижности, постројки и опрема се пресметува пропорционално, со цел да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Градежни објекти	40 години
Транспортни средства	4 години
Мебел и останата опрема	4-5 години

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно, се корегираат, на секој датум на билансирање. Кога евидентираните износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со оттуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираните износ. Разликите се вклучени во Извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат.

2.5 Нематеријални средства

Нематеријалните средства стекнати од страна на Друштвото, со ограничен век на употреба, се евидентирани според нивната набавна вредност намалена за акумулирана амортизација и загуби од обезвреднување, доколку постојат.

Последователните набавки се капитализираат само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Сите останати трошоци се признаваат во добивки или загуби во периодот кога настануваат.

Амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува правопрпорционално во период од четири години. Резидуалните вредности на нематеријалните средства и проценетиот век на употреба се прегледуваат на секој датум на известување.

2.6 Оштетување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата, се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентируваниот износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентируваниот износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување во извештајот за сеопфатна добивка. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата.

Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни парични приливи кои се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, доколку тоа не е можно, за целата група на средства која генерира готовина.

2.7 Финансиски средства

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања, финансиски средства кои се чуваат до доспевање и финансиски средства расположливи за продажба. Класификацијата зависи од целите за набавка на финансиските средства. Раководството ги класифицира финансиските средства во моментот на нивното првично признавање. Сите финансиски средства на датумите на известување се класифицирани во категоријата кредити и побарувања.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на Извештајот за финансиската состојба. Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на Извештајот за финансиската состојба се состојат од побарувања од купувачи и останати побарувања, финансиски побарувања како и парични средства и еквиваленти.

Иницијално признавање на финансиските средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на којшто Друштвото има обврска да го купи или продаде средството. Финансиските средства класифицирани во категоријата кредити и побарувања почетно се признаваат според објективната вредност зголемена за трошоците на трансакциите.

Финансиски средства (продолжува)

Престанок на признавање на финансиските средства

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

Последователно евидентирање на финансиските средства

Кредитите и побарувањата по почетното признавање, се евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Обезвреднување на финансиски средства

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Тестирањето за обезвреднување на побарувањата од купувачите е објаснето во продолжение на оваа Белешка.

2.8 Пребивање на финансиските инструменти

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Извештајот за финансиска состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа, или, пак, истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

2.9 Залихи

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за завршување, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на материјалите и резервните делови се утврдува користејќи го методот на прва влезна, прва излезна и вклучува трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на употреба.

2.10 Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувања од купувачите претставуваат износи од купувачи за продадени стоки или извршени стоки во нормалниот тек на работењето. Доколку наплатата на побарувањата се очекува за една или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг), побарувањата се класифицирани како тековни средства. Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како нетековни побарувања.

Овие побарувања и позајмици иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања и позајмици според нивните оригинални услови на плаќања. Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени. Значајните должници се тестираат за оштетување на индивидуална основа. Останатите побарувања со слични карактеристики на кредитен ризик се проценуваат групно.

Побарувања од купувачи и останати побарувања (продолжува)

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентираниот износ на средството со признавање на поврзаните загуби преку сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот извештај за сеопфатната добивка. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка во извештајот за сеопфатната добивка.

2.11 Парични средства и еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци. Паричните средства и еквиваленти иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување.

2.12 Капитал, резерви и акумулирана добивка

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

Трошоци поврзани со емисија на акции

Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани како намалување на приливите од емисијата.

Сопствени акции

Кога Друштвото откупува свој акционерски капитал, платените надоместоци, вклучувајќи ги надворешните трошоци кои се директно поврзани, се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надоместоци се евидентирани во акционерскиот капитал.

Резерви

Резервите, кои се состојат од законски и други слободни резерви (за реинвестирана добивка и резерви за сопствени акции) се создадени во текот на периодите по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото. Согласно со законската регулатива резервите може да се користат за покривање на загубите, за купување на сопствени акции и исплата на дивиденди.

Нераспределена добивка

Нераспределената добивка ги вклучува задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

2.13 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман. Сите финансиски обврски на датумите на известување се класифицирани во категоријата финансиски обврски по амортизирана набавна вредност и истите се состојат од обврски кон добавувачи.

Финансиски обврски (продолжува)

Обврски кон добавувачи

Обврските кон добавувачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок една година или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како нетековни обврски.

Обврските кон добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност; разликите помеѓу примањата (намалени за трошоците на трансакцијата) и надоместливиот износ се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка за времетраењето на позајмиците, користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

Надоместоците кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како трошок за трансакцијата на позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата линија ќе се повлече. Во овој случај, надоместокот се одложува до моментот на повлекувањето. Доколку не постои доказ дека ќе се повлече одреден дел или сите кредитни линии, надоместокот се капитализира како однапред извршени плаќања за ликвидност и се амортизира за периодот на аранжманот. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има безусловно право за подмирување на обврската за најмалку 12 месеци по датумот на Извештајот за финансиската состојба.

2.14 Трошоци за позајмување

Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога средствата се значително подготвени за нивната наменска употреба или продажба.

Приходите од вложувања стекнати од привремена инвестиција на специфични обврски по кредити каде се очекуваат трошоците за квалификувани средства се одземаат од трошоците за позајмување кои можат да се квалификуваат за капитализација. Сите останати трошоци за позајмици се признаени во добивки или загубите во периодот во кој настанале.

2.15 Наем

Друштвото признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.

Наем (продолжува)

Друштвото како закупец

Финансиски наем е тековен закуп на средство кој на Друштвото суштински му ги пренесува ризиците и бенефитите поврзани за сопственоста на предметот на наем. Закупените средства се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по нивната објективна вредност или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните наем плаќања. Плаќањата по основ на наем се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на наем обврските со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската. Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот.

Капитализираните средства за наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на средството или според наем периодот, ако не постои реална сигурност дека Друштвото ќе стекне сопственост над средството до крајот на наем периодот.

Исплатите на оперативен наем се признаваат како трошок на пропорционална основа во текот на наем периодот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и осигурување се признаваат во периодот на нивното настанување.

Друштвото како закуподавач

Наемот каде Друштвото суштински ги задржува сите ризици и бенефити од сопственоста на средството се класифицира како оперативен наем. Иницијалните директни трошоци кои се јавуваат при договорите за оперативен наем во извештајот за финансиска состојба се презентираат како одложени трошоци и се признаваат како добивки / загуби во текот на наем периодот на иста основа како приход од наемнини. Непредвидените наемнини се признаваат како приход во периодот во кои се јавиле. Однапред платените наемнини се признаваат како одложен приход. Со состојба на 31 декември 2023 и 31 декември 2022 година Друштвото нема класифицирани средства во оваа категорија.

2.16 Тековен и одложен данок на добивка

Данокот на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, коригирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

Раководството периодично врши проценка на позициите во даночните пријави во однос на одредени ситуации во кои важечката даночна регулатива е предмет на толкување. Исто така, воспоставува и одредби каде е соодветно, врз основа на износите што се очекува да бидат платени на даночните власти.

Тековен и одложен данок на добивка (продолжува)

Одложен данок на добивка

Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи го методот на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

Со состојба на 31 декември 2023 и 2022, Друштвото нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

2.17 Надомести за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот којшто се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Обврски при пензионирање на вработените

Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ утврден согласно законската регулатива. Друштвото нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените на датумот на Извештајот за финансиската состојба, бидејќи овој износ не е од материјално значење за финансиските извештаи.

2.18 Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместлив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Извештајот за финансиската состојба.

2.19 Резервирања

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на Извештајот за финансиска состојба и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската. Резервирања не се признаваат за идни загуби од работење.

2.20 Признавање на приходите и расходите

Приходите се состојат од приходи од продадени трговски стоки и извршени услуги. Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместот што треба да се прими за продадените трговски стоки и обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти.

Приходите се признаваат кога износот на приходот може веродостојно да се измери, постои веројатност за прилив на идни економски користи поврзани со трансакцијата, настанатите трошоци или трошоците кои ќе настанат можат веродостојно да се измерат и кога критериумите за признавање на секоја поделна категорија на приходи се задоволени. Приходите се признаени како што следи:

Приходи од продажба на производи и стоки – информатичка технологија - ИТ и кориснички производи

Приходот од продажба на производи и стоки се признава во моментот на испорака до корисникот, кога корисникот ги прифаќа стоките, а наплатливоста на поврзаните побарувања е разумно обезбедена.

Приходи од обезбедување на услуги - развој на специјализирани софтверски решенија и продажба на лиценцирани софтвери

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Финансиски приходи и трошоци

Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот принос на средствата.

Финансиските трошоци се состојат од трошоци за камата на обврските по позајмици и трошоци за камата на задоцнети плаќања. Трошоците за позајмици се признаваат во добивки или загуби со користење на методот на ефективна камата.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

Пребивање на приходите и расходите

Во текот на своето редовно работење, Друштвото учествува во други трансакции кои не генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи. Друштвото ги презентира резултатите од таквите трансакции преку пребивање на секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настаните.

2.21 Распределба на дивиденди

Распределбата на дивиденди на акционерите на Друштвото е евидентирана како обврска во финансиските извештаи во периодот кога е одобрена од акционерите на Друштвото.

2.22 Превзементи и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на извештајот за финансиска состојба и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

2.23 Известување по сегменти

Деловен сегмент претставува група на средства и деловни активности за обезбедување на производи и услуги, кои се подложни на ризици различни од оние кај други деловни сегменти. Географскиот сегмент пак обезбедува производи и услуги во рамки на одредено економско опкружување подложно на ризици различни од оние кај другите географски сегменти. Во однос на своите производи Друштвото има два деловни сегменти: трговија на големо и мало на информатичка технологија - ИТ и кориснички производи и развој на специјализирани софтверски решенија и продажба на лиценцирани софтвери.

2.24 Трансакции со поврзани страни

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Друштвото со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

2.25 Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на извештајот за финансиска состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по датумот на известување за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

3 Управување со финансиски ризици

3.1 Фактори на финансиски ризици

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи кредитен ризик и ризиците поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Раководството врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, кредитен ризик, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

3.2 Кредитен ризик

Друштвото нема значителна концентрација на кредитен ризик. Друштвото има политики со цел да обезбеди продажбата на производи и услуги да се врши на клиенти со соодветна кредитна историја. Друштвото има политики кои го ограничуваат износот на кредитната изложеност на неговите клиенти. Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е претставена со евидентируваниот износ на секое финансиско средство во Извештајот за финансиска состојба, како што следи:

Класи на финансиски средства - евидентирана вредност	2023 (000 МКД)	2022 (000 МКД)
Финансиски побарувања	8,267	8,775
Побарувања од купувачи	501,714	377,310
Парични средства и еквиваленти	44,826	25,255
	554,807	411,340

Кредитниот ризик за паричните средства и еквиваленти е материјално незначаен затоа што средствата се депонирани во реномирани банки со висок кредитен рејтинг.

Анализата на кредитниот квалитет на портфолиото на побарувањата од купувачи е обелоденета во Белешка 10.

3.3 Ликвидносен ризик

Претпазливо управување со ликвидносниот ризик имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Друштвото, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии.

Ликвидносен ризик (продолжува)

Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на Друштвото. Табелите се подготвени врз основа на недисконтираните готовински текови на финансиските обврски.

	31 декември 2023			
	Тековни до 12 месеци (000 МКД)	1 до 2 години (000 МКД)	2 до 5 години (000 МКД)	Нетековни Подоцна од 5 години (000 МКД)
Обврски кон добавувачи	207,614	-	-	-
Обврски кон вработени за плати	1,349	-	-	-
Обврски за финансиски наем	304	609	127	-
	209,267	609	127	-

	31 декември 2022			
	Тековни до 12 месеци (000 МКД)	1 до 2 години (000 МКД)	2 до 5 години (000 МКД)	Нетековни Подоцна од 5 години (000 МКД)
Обврски кон добавувачи	180,452	-	-	-
Обврски кон вработени за плати	1,109	-	-	-
Обврски за финансиски наем	297	297	719	-
	181,858	297	719	-

3.4 Пазарни ризици

Ризик од промена на цени

Друштвото е изложено на ризик од флукуација на цените на вложувањата кои се поседуваат и класифицираат во Извештајот за финансиска состојба како расположливи за продажба. Исто така, Друштвото е изложено на ризик од промени во набавните цени на трговските стоки, чија промена, може да има значаен ефект врз успешноста во деловното работење на Друштвото.

Ризик од курсни разлики

Друштвото има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложено на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, особено во однос на еврото. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Друштвото е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути.

Евидентираната вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е како што следи:

	2023	(000 МКД) 2022
Средства		
ЕУР	25,907	91,415
УСД	49,758	250
	75,665	91,665
Обврски		
ЕУР	131,583	86,716
УСД	67,451	237
	199,034	86,953
Нето изложеност	(123,369)	4,712

Пазарни ризици (продолжува)

Анализа на сензитивноста на странски валути

	2023 (000 МКД)			
	Нето износ	% промени	Позитивни промени	Негативни промени
ЕУР	(105,676)	1%	(1,056.76)	1,056.76
УСД	(17,693)	5%	(884.65)	884.65
Добивка / (Загуба)	(123,369)		(1,941.41)	1,941.41

	2022 (000 МКД)			
	Нето износ	% промени	Позитивни промени	Негативни промени
ЕУР	4,699	1%	46.99	(46.99)
УСД	13	5%	0.65	(0.65)
Добивка / (Загуба)	4,712		47.64	(47.64)

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот за 1% во однос на ЕУР и 5% во однос на другите валути. Негативниот износ погоре означува намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај ако Денарот ја зголеми својата вредност во однос на ЕУР за 1% и 5% во однос на другите валути. При намалување на вредноста на Денарот во однос на ЕУР за 1% и 5% во однос на другите валути, ефектот врз добивката или останатиот капитал е еднаков, но со обратен предзнак, како што е прикажано во табелата погоре (во илјади денари).

Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност

Друштвото е изложено на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и готовински текови. Раководството на Друштвото е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност.

	2023	2022
Финансиски средства		
<i>Некаматносни</i>		
Финансиски побарувања	8,267	8,775
Побарувања од купувачи	501,714	377,310
Парични средства и еквиваленти	24,399	866
	534,380	386,951
<i>Со фиксна каматна стапка</i>		
Парични средства и еквиваленти	20,427	24,389
	20,427	24,389
	554,807	411,340
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни</i>		
Обврски кон добавувачи	207,614	180,452
Обврски кон вработени за плати	1,349	1,109
	208,963	181,561
<i>Со фиксна каматна стапка</i>		
Обврски за финансиски наем	1,039	1,313
	210,002	182,874

3.5 Ризик при управување со капитал

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи со понатамошна континуирана работа со цел да обезбеди приход за сопствениците и бенефиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот со цел намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да ја одржи или прилагоди структурата на својот капитал, Друштвото може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на сопственици, да врати капитал на сопственици, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

Показател на задолженост

Структурата на изворите на финансирање на Друштвото се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмиците со камата, пари и парични еквиваленти и главнина, која се состои од уплатен капитал, резерви и нераспределена добивка.

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по позајмици се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти.

Показателот на задолженоста е прикажан како што следи:

	2023	2022
Позајмици	-	-
Парични средства и еквиваленти	(44,826)	(25,255)
Нето обврски	(44,826)	(25,255)
Капитал	560,374	390,291
	н/п	н/п

3.6 Утврдување на објективна вредност

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на раково-дството, зависно од видот на средството или обврската.

3.6.1 Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

Финансиските средства измерени според објективната вредност во извештајот за финансиска состојба се прикажуваат во согласност со хиерархијата на објективната вредност која ги групира финансиските средства и обврски во три нивоа кои базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства.

Друштвото нема финансиски средства кои се евидентирани по објективна вредност во Извештајот за финансиската позиција.

Утврдување на објективна вредност (продолжува)

3.6.2 Објективна вредност на финансиски средства кои не се мерат по објективна вредност во извештајот за финансиска состојба

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Извештајот за финансиска состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	Евидентирана вр.		Објективна вр.	
	2023	2022	2023	2022
Средства				
Побарувања од купувачи	501,714	377,310	501,714	377,310
Финансиски побарувања	8,267	8,775	8,267	8,775
Парични средства и еквиваленти	44,826	25,255	44,826	25,255
Вкупни средства	554,807	411,340	554,807	411,340
Обврски				
Обврски спрема добавувачи	207,614	180,452	207,614	180,452
Обврски кон вработени за плати	1,349	1,109	1,349	1,109
Обврски за финансиски наем	1,039	1,313	1,039	1,313
Вкупни обврски	210,002	182,874	210,002	182,874

Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачите и останатите побарувања се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност поради нивното краткорочно доспевање.

Останати финансиски средства

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

Обврски кон добавувачите и позајмици

Сметководствената вредност на обврските кон добавувачите и обврските за позајмици соодветствуваат на нивната објективна вредност поради нивното краткорочно доспевање.

4 Значајни сметководствени проценки

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 2 кон овие финансиски извештаи, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираните износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. Притоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Несигурност во проценките

Оштетување кај нефинансиски средства

Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните готовински текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

Оштетување кај финансиски средства

Оштетување на побарувања од купувачи и останати побарувања

Друштвото пресметува оштетување за побарувања од купувачи и останати побарувања врз основа на проценка на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2023 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентираните вредности на овие средства се анализирани во Белешка 5. Фактичките резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност.

5 Недвижности, постројки и опрема

	Градежни објекти	Опрема и мебел	Транспорт- ни средства	Вложување во туѓи објекти	Вкупно
На 01 јануари 2022 година					
Набавна вредност	2,792	13,786	10,044	693	27,315
Исправка на вредноста	(482)	(9,950)	(7,729)	(693)	(18,854)
Нето евидентирана вредност	2,310	3,836	2,315	-	8,461
Промени во текот на 2022 година					
Почетна нето книговодствена вредност	2,310	3,836	2,315	-	8,461
Набавки	-	1,017	1,576	-	2,593
Трансфери од залихи (Набавна вредност на продадена и расходувана опрема)	-	3,141	-	-	3,141
Акумулирана депрецијација на продадена и расходувана опрема	-	-	(2,800)	-	(2,800)
(Депрецијација) за годината	(70)	(2,399)	(1,558)	-	(4,027)
Нето евидентирана вредност	2,240	5,595	2,321	-	10,156
На 31 декември 2022 година/ 1 јануари 2023 година					
Набавна вредност	2,792	17,944	8,820	693	30,249
Исправка на вредноста	(552)	(12,349)	(6,499)	(693)	(20,093)
Нето евидентирана вредност	2,240	5,595	2,321	-	10,156
Промени во текот на 2023 година					
Почетна нето книговодствена вредност	2,240	5,595	2,321	-	10,156
Набавки	-	1,308	7,132	-	8,440
Трансфери од залихи (Депрецијација) за годината	(70)	(2,466)	(1,664)	-	(4,200)
Нето евидентирана вредност	2,170	6,379	7,789	-	16,338
На 31 декември 2023 година					
Набавна вредност	2,792	21,194	15,952	693	40,631
Исправка на вредноста	(622)	(14,815)	(8,163)	(693)	(24,293)
Нето евидентирана вредност	2,170	6,379	7,789	-	16,338

Продажби

Во текот на 2022 година, Друштвото продаде возило со нето евидентирана вредност од 12 илјади денари (Белешка 21). Продажната вредност изнесува 612 илјади денари и реализираше приход во износ од 600 илјади денари (Белешка 17 и 21).

Возила под услови на финансиски наем

Дел од вкупните набавки во текот на 2022 година кои се однесуваат на набавка на моторно возило, се извршени по пат на финансиски наем. Набавната вредност и акумулираната депрецијација на ова средство на датумите на известување се како што следи:

	2023	2022
Набавна вредност	1,576	1,576
Акумулирана депрецијација	(641)	(246)
Нето евидентирана вредност	935	1,330

Залог врз недвижностите, постројките и опремата

На 31 декември 2023 и 2022 година, Друштвото има дадено заложни права врз недвижностите (Белешка 13 и 25).

6 Нематеријални средства

Софтвер

На 31 декември 2022 година	343
На 31 декември 2023 година	343

7 Финансиски инструменти по категории

Евидентираните вредности на финансиските средства и обврски на Друштвото признаени на датумот на Извештајот за финансиска состојба за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

	2023	2022
Средства		
Кредити и побарувања		
Побарувања од купувачи	501,714	377,310
Парични средства и еквиваленти	44,826	25,255
Финансиски побарувања	8,267	8,775
	554,807	411,340
Обврски		
Останати фин. обврски по ам. наб. вред.		
Обврски кон добавувачи	207,614	180,452
Обврски кон вработени за плати	1,349	1,109
Обврски за финансиски наем	1,039	1,313
	210,002	182,874

8 Финансиски побарувања

	2023	2022
Долгорочни депозити		
Депозити во домашни банки	8,500	-
	8,500	-

Со состојба на 31 декември 2023 година, депозитот во износ од 8,500 илјади денари е ограничен дологорочен депозит кој се користи за обезбедување на наплата на сите побарувања кои произлегуваат од Договорот за рамковен лимит со Прокредит Банка (види белешка 13) и истиот не може да се раскине во рок од времетраење на рамката односно до 30 април 2029.

	2023	2022
Краткорочни позајмици без камата		
Финансиски позајмици дадени на поврзани правни лица	7,000	8,000
Финансиски позајмици дадени на правни лица	1,207	640
Финансиски позајмици дадени на физички лица и вработени	60	135
	8,267	8,775

9 Залихи

	2023	2022
Трговски стоки на залиха	111,475	100,581
Стоки на пат	99,142	42,278
	210,617	142,859

На 31 декември 2023 и 2022 година, Друштвото има дадено заложни права врз залихите (Белешка 13 и 24).

10 Побарувања од купувачи и останати побарувања

	2023	2022
Побарувања од купувачи		
Домашни купувачи	455,612	291,275
Странски купувачи	51,461	91,665
	507,073	382,940
Намалено за: резервирање поради обезвреднување	(5,359)	(5,630)
	501,714	377,310
Останати тековни побарувања		
Побарувања за дадени аванси и депозити	3,651	9,211
Однапред платени трошоци	562	658
Повеќе платен ДДВ	180	2,973
	4,393	12,842
	506,107	390,152

Салдото на побарувањата од купувачите може да се анализира според следниве категории на кредитен ризик:

	Недоспеани неоштетени	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
31 декември 2023				
Набавна вредност	209,389	292,325	5,359	507,073
Исправка на вредност	-	-	(5,359)	(5,359)
Нето евидентирана вредност	209,389	292,325	-	501,714

	Недоспеани неоштетени	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
31 декември 2022				
Набавна вредност	234,439	142,868	5,630	382,937
Исправка на вредност	-	-	(5,630)	(5,630)
Нето евидентирана вредност	234,439	142,868	-	377,307

Анализата на старосната структура на доспеаните неоштетени побарувања од купувачи е како што следи:

31 декември 2023	Домашни	Странски	Вкупно
Од 1 - 3 месеци	79,395	20,691	100,086
Од 3 - 6 месеци	13,272	29,038	42,310
Од 6 - 12 месеци	141,515	-	141,515
Над 1 година	8,414	-	8,414
	242,596	49,729	292,325

31 декември 2022	Домашни	Странски	Вкупно
Од 1 - 3 месеци	24,833	39,797	64,630
Од 3 - 6 месеци	2,564	51,586	54,150
Од 6 - 12 месеци	21,349	-	21,349
Над 1 година	2,739	-	2,739
	51,485	91,383	142,868

Промените во сметката на резервирање поради оштетување на побарувањата од купувачи и останати побарувања е како што следи:

	2023	2022
На 1 јануари	(5,630)	(2,043)
Отпис на претходно отпишани побарувања	(70)	(3,645)
Наплатено претходно отпишани побарувања (Белешка 17)	341	58
На 31 декември	(5,359)	(5,630)

Побарувања од купувачи и останати побарувања (продолжува)

Отпис на ненаплатливи побарувања

На 31 декември 2023 година, Друштвото изврши проценка на наплатливоста на салдото на тековни побарувања од купувачи, врз чија основа изврши отпис поради ненаплатливост на побарувањата на товар на тековните расходи во износ од 2,806 илјади денари (2022: 7,252 илјади денари)(Белешка 21).

Побарувања за дадени аванси и депозити

Со состојба на 31 декември 2023 година, побарувањата за дадени аванси и депозити во износ од 3,651 илјади денари (2022: 9,211 илјади денари) се состојат од дадени аванси за набавка на трговски стоки - компјутерска опрема.

11 Парични средства и еквиваленти

	2023	2022
Денарски сметки кај домашни банки	20,247	24,036
Девизни сметки кај домашни банки	24,204	-
Готовина во благајна	195	866
Останати парични средства	180	353
	44,826	25,255

12 Капитал

Акционерски капитал

Согласно Одлука за преобразба Друштвото за производство, трговија и услуги Аитоникс Дооел увоз-извоз Скопје од 02 мај 2018, во Централниот Регистар на Република Северна Македонија на 16 јули 2018 година извршена е преобразба на Друштвото од Друштво со ограничена одговорност – едно лице во акционерско друштво.

Со состојба на 31 декември 2023 и 2022 година, согласно Тековна состојба издадена од Централен регистар на Република Северна Македонија и Акционерската книга, регистрираниот акционерски капитал на Друштвото изнесува 25,000 Евра, чија денарска противвредност, на датумот на основање изнесува 1,535 илјади денари. Истиот е поделена на 2,500 обични и во целост платени акции со номиналната вредност по акција од 10 Евра. Импателите на обичните акции имаат право на глас во Собранието на Друштвото, право на исплата на дел од добивката и право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата односно стечајната маса на Друштвото. Согласно акционерската книга на Друштвото, на 31 декември 2023 и 2022 нема ограничувања на правата засновани на закон и/или Одлука на надлежен орган во однос на тргување со истите.

Структурата на акционерскиот капитал на датумот на известување е како што следи:

	31 декември 2023	31 декември 2022
Јордан Димитровски	89.76%	89.72%
Останати	10.24%	10.28%
	100%	100%

Прегледот на движењето на акционерскиот капитал во текот на 2023 и 2022 година е како што следи:

	Број на акции			Износ (000 МКД)		Вкупно регист.
	Во оптек	Сопствени	Вкупно регист.	Во оптек	Сопствени	
01 јануари 2022	2,250	250	2,500	1,382	153	1,535
31 декември 2022	2,250	250	2,500	1,382	153	1,535
01 јануари 2023	2,250	250	2,500	1,382	153	1,535
31 декември 2023	2,250	250	2,500	1,382	153	1,535

Капитал (продолжува)

Со состојба на 31 декември 2023 година, номиналниот износ на стекнатите сопствени акции е 10% од акционерскиот капитал, се создадени во текот на годините преку распределба на нето добивката по оданочување. Премиите во износ од 75,260 илјади денари (2022: 75,260 илјади денари), се создадени од откуп на сопствени акции за износ поголем од номиналната вредност на акцијата.

Резерви

Резервите, кои со состојба на 31 декември 2023 и 31 декември 2022 изнесуваат 80,864 илјади денари, се создадени во текот на годините преку распределба на нето добивката по оданочување. На 31 декември 2023 и 2022, компонентите на резервите се како што следи:

	Задолжителни резерви	Резерви за инвестиции	Резерви за откуп на сопствени акции	Вкупно
01 јануари 2022	154	5,000	75,710	80,864
31 декември 2022/ 01 јануари 2023	154	5,000	75,710	80,864
31 декември 2023	154	5,000	75,710	80,864

Дивиденди

Во текот на 2023, со Одлуки од Собранијата на акционери, Друштвото распредели дел од акумулираните добивки за дивиденди во вкупен износ од 31,276 илјади денари.

13 Позајмици

Со состојба на 31 декември 2023 и 2022 година, Друштвото нема обврски по позајмици. Каматните стапки на позајмените средства во текот 2023 се движат 3.00% (2022: 3.00%).

Друштвото има склучено Договор за рамковен лимит на 28 декември 2012 со Прокредит Банка АД Скопје и Анекс бр. 4 од 21 март 2019 година на износ од 2,400,000 Еур со доспевање 30 април 2029 година. Во 2023 година, е склучен договор за депозит за обезбедување на обврските од рамката (бел. 8).

Понатаму, Друштвото има склучено Договор за мулти валутна кредитна линија на 06 ноември 2014 со Стопанска Банка АД Скопје и Анекс бр. 14 од 15 јуни 2023 година, на износ од 153,750 илјади денари (2022: 79,000 илјади денари) и со доспевање јуни 2024. На 31 декември 2023 и 2022 година, Договорот за мулти валутна кредитна линија со Стопанска Банка АД Скопје е обезбеден со хипотека на дел од имотот и залихата на Друштвото (Белешка 5, 9 и 24).

14 Обврски за финансиски наем

	2023	2022
Долгорочни обврски за финансиски наем на возила	1,039	1,313
Намалено за тековна доспеаност	(304)	(297)
Долгорочен дел на долгорочните обврски	735	1,016

Планот за отплата на обврските за финансиски наем е како што следи:

	2023	2022
Во рок од 12 месеци	303	297
Од една до две години	609	297
По две години	127	719
	1,039	1,313

Аитоникс АД, Скопје
Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2023
(Сите износи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

15 Обврски кон добавувачи и останати обврски

	2023	2022
Добавувачи		
Домашни добавувачи	8,580	93,499
Странски добавувачи	199,034	86,953
	207,614	180,452
Останати тековни обврски		
Обврски за аванси	6,039	46
Обврски за ДДВ	1,857	2,836
Обврски кон вработени за плати	1,349	1,109
Обврски за даноци и придонеси	723	593
Обврски за дивиденда	3	4
Пресметани трошоци	-	65
	9,971	4,653
	217,585	185,105

16 Приходи од продажба

	2023	2022
Домашен пазар		
Продажба на трговски стоки	992,396	763,362
Приходи од услуги	168,355	89,091
	1,160,751	852,453
Странски пазар		
Продажба на трговски стоки	37,211	106,798
Приходи од ре-експорт на трговски стоки	676,128	-
Приходи од услуги	13,226	14,077
	726,565	120,875
	1,887,316	973,328

17 Останати приходи

	2023	2022
Дополнително одобрени попусти и рабати	13,873	13,758
Приходи од отпис на обврски	2,912	3,733
Приходи од надомест на штети од осигурителни компании	790	93
Наплатено претходно отпишани побарувања (Белешка 10)	341	58
Приходи од продажба на основни средства (Белешка 5)	-	612
Останати приходи	-	555
	17,916	18,809

18 Набавна вредност на продадени стоки

	2023	2022
Набавна вредност на продадени стоки	793,123	785,852
Набавна вредност на продадени стоки – реекспорт	670,173	-
	1,463,296	785,852

19 Потрошени материјали

	2023	2022
Потрошени резервни делови	1,125	803
Потрошено гориво	888	1,001
Потрошена електрична енергија	381	433
Отпис на автогуми, амбалажа, ситен инвентар	298	325
Потрошени материјали	157	280
Потрошени канцелариски материјал	122	195
Потрошена вода	16	97
Трошоци за греење и ладење	-	-
	2,987	3,134

Аитоникс АД, Скопје
Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2023
(Сите износи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

20 Трошоци за користи на вработени

	2023	2022
Нето плати	15,182	14,058
Даноци и придонеси од плати	7,800	7,161
Регрес за годишен одмор	1,963	1,038
	24,945	22,257

21 Останати трошоци

	2023	2022
Трошоци за користење на услуги од други	85,836	58,679
Договор на дело и авторски хонорари	32,218	3,049
Семинари	16,223	1,191
Дополнително одобрени работи	9,278	6,758
Трошоци за замена во гарантен рок	4,175	5,103
Закупнина	3,995	4,102
Трошоци за реклама и пропаганда	3,358	3,602
Резервирање поради обезвреднување и отпис на побарувања (Белешка 10)	2,806	7,252
Банкарски трошоци	2,656	1,736
Трошоци за осигурување	2,198	501
Трошоци за транспорт	1,795	348
Трошоци за сметководствени услуги	1,792	1,711
Комунални услуги	1,719	1,837
Адвокатски и нотарски услуги	1,601	619
Консултантски услуги	1,500	1,277
Трошоци за репрезентација	1,324	1,125
ПТТ услуги	1,161	1,220
Надомести на членовите на Одбор на директори	953	733
Останати нематеријални трошоци	924	1,210
Одржување	840	631
Лиценци и сертификати	820	217
Кусок	662	
Посредување при продажба	636	6,608
Донации	610	958
Шпедитерски услуги	333	141
Отпис на залихи	296	211
Кало, растур, крш	287	-
Регистрација на возила	215	189
Дневници за службени патувања и патни трошоци	71	212
Интернет услуги	32	13
Загуби од продажба на основни средства (Белешка 5)	-	12
	180,314	111,245

22 Финансиски приходи и расходи

	2023	2022
Приходи		
Приходи од камати	630	1,510
Позитивни курсни разлики	12,514	713
	13,144	2,223
Расходи		
Расходи по камати	(1,525)	(1,453)
Негативни курсни разлики	(17,047)	(1,597)
	(18,572)	(3,050)
Финансиски (расходи), нето	(5,428)	(827)

23 Данок на добивка

Усогласувањето на данокот на добивка според Извештајот за сеопфатна добивка е како што следи:

	2023	2022
Добивка пред оданочување	224,062	64,795
Непризнаени расходи за даночни цели од тековната година	9,421	11,426
Даночна основа	233,483	76,221
Намалување на даночна основа	(451)	(178)
Даночна основа по намалувањето	233,032	76,043
Даночна стапка	10%	10%
Данок на добивка за годината	23,303	7,604
Намалување на пресметан данок на добивка	(600)	(950)
Данок на добивка за годината	22,703	6,654
Ефективна даночна стапка	10%	10%

24 Заработувачка по акција

Заработувачката по акција – основна и разводнета е пресметана по пат на делење на добивката која припаѓа на имателите на обични акции, со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

	2023	2022
Добивка која припаѓа на имателите на обични акции	201,359	58,141
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	2,250	2,250
Основна заработувачка по акција (денари по акција)	89,493	25,840

25 Неизвесни и превземени обврски

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2023 судските постапки покренати против Друштвото се во износ од 313 илјади денари (2022: 313 илјади денари). На датумот на овие финансиски извештаи, не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Друштвото, редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на Друштвото верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски.

Заложени средства

Прегледот на дадените хипотеки на недвижностите со состојба на 31 декември 2023 и 31 декември 2022 година е како што следи:

Опис на заложното средство	31 декември 2023				31 декември 2022		
	Нето евидентирана вредност (МКД)	Процент Износ (во МКД)	Процент Износ (во ЕУР)	Нето евидентирана вредност (МКД)	Процент Износ (во МКД)	Процент Износ (во ЕУР)	
Станбен објект и земјиште	2,065,107	4,699,017	76,413	2,132,259	4,698,880	76,413	
	2,065,107	4,699,017	76,413	2,132,259	4,698,880	76,413	

Неизвесни и превземени обврски (продолжува)

Прегледот на даден залог на залихите со состојба на 31 декември 2023 и 31 декември 2022 година е како што следи:

Опис на заложното средство	Сметков. вредност (МКД)	31 декември 2023		31 декември 2022		
		Процент Износ (во МКД)	Процент Износ (во ЕУР)	Сметков. вредност (МКД)	Процент Износ (во МКД)	Процент Износ (во ЕУР)
Трговска стока	92,242,500	92,242,500	1,500,000	43,045,240	43,045,240	700,000
	92,242,500	92,242,500	1,500,000	43,045,240	43,045,240	700,000

Банкарски гаранции

Со состојба на 31 декември 2023 Друштвото има дадено банкарски гаранции за учество на тендер, царински давачки, набавка на стоки и во име на други во износ од 114,390 илјади денари (2022: 77,991 илјади денари).

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во финансиските извештаи.

Финансиски договорни обврски

Друштвото склучи договор за мулти валутна кредитна линија со Стопанска Банка АД Скопје на 06 ноември 2014 година и Анекси кон Договорот, за чие времетраење се обврзува дека ќе се придржува кон договорените услови за обезбедување, како што следува:

а) Минимално ниво на залиха од 1,500,000 ЕУР (2022: 700,000 ЕУР)

Со состојба на 31 декември 2023 година, вредноста на трговската стока на Друштвото изнесува 3,424,953 ЕУР (31 декември 2022: 2,323,170 ЕУР), и Друштвото ги исполнува финансиските договорни обврски кои произлегуваат од мулти валутната кредитна линија.

б) соодносот помеѓу капитал на друштвото (од една страна) и обврски на Друштвото по основ на сите задолжувања во било која банка во РСМ плус обврските по основ на лизинг (од друга страна), нема да надмине сооднос 1 : 1,5 (leverage ratio),

в) да го одржува соодносот на вкупните задолжувања во било која банка во РСМ плус обврските по основ на факторинг и лизинг / ЕБИТДА кој се однесува на Корисникот, на начин што овој сооднос нема да надмине ниво 4.

Следната табела ги прикажува остварените коефициенти согласно одредбите од претходно споменатиот договор

Коефициент	2023
а. Коефициент на долг (вкупен долг во однос на вкупни средства)	0,00
б. Коефициент на долг (вкупен долг во однос на добивка пред оданочување и амортизација)	0,00

Неизвесни и превземени обврски (продолжува)

Даночни обврски

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да произлезат дополнителни даноци и трошоци.

Согласно измените во законот за данок на добивка во 2019 година и Правилникот за формата и содржината на извештајот за трансферни цени (Службен весник на РСМ бр. 59/2019) Друштвото има обврска да изготви извештај за трансферни цени за 2023 година. Согласно преодните одредби од измени на Законот за данок на добивка, Друштвото треба да го подготви Извештајот за трансферни цени, без обврска да го доставува до даночните власти. Поднесувањето ќе биде потребно само доколку тоа го побараат даночните власти. Најрано даночните власти би можеле да побараат документација за трансферни цени за 2023 година на 15 април 2024 година, а Друштвото ќе има обврска да ја достави во рок од 15 дена од барањето. До датумот на овој извештај, Друштвото има изготвено извештај за трансферни цени. Друштвото спроведува редовна проценка на потенцијалните даночни ефекти што се очекува да произлезат од новите барања за трансферни цени. Раководството на Друштвото оценува дека таквите износи што можат да се појават нема да имаат никаков материјален ефект врз финансиските извештаи и пријавените даноци.

Друштвото врши редовна проценка на потенцијалните обврски кои се очекува да произлезат од даночните инспекции од изминатите години. Раководството смета дека износите кои би можеле да се појават нема да имаат значаен ефект врз финансиските резултати и пресметаниот данок на добивка.

26 Трансакции со поврзани субјекти

За потребите на овие финансиски извештаи, поврзани субјекти со кои Друштвото има трансакции во нормалниот тек од деловното работење со поврзаните друштва. Со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2023 и 31 декември 2022 година, салдата и обемот на трансакциите на Друштвото со погоре наведените субјекти се како што следи:

	<i>Побарувања</i>	<i>Обврски</i>	<i>Приходи</i>	<i>Набавки/ Расходи</i>
31 декември 2023				
Останати поврзани друштва				
Латрон Солушнс	5,610	1,108	78,348	5,399
ЛКЛ инженеринг	3,793	453	248	2,912
Финекса	44	425	36	1,440
Аитоникс ЕООД, Бугарија	49,498	18,449	666,160	53,502
Виан Енерџи Дооел	3,500	-	-	-
Виан Енерџија ООД Бугарија	-	-	-	-
Клучен раководен кадар				
Краткорочни надомести за клучен раководен кадар				
Клучен раководен кадар останато	2,445	48	818	3,141
	64,890	20,483	745,610	66,394

Аитоникс АД, Скопје
Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2023
(Сите износи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Трансакции со поврзани страни (продолжува)

	Побарувања	Оберски	Приходи	Набавки/ Расходи
31 декември 2022				
Останати поврзани друштва				
Латрон Солушнс	69	85,816	20,934	116,663
ЛКЛ инженеринг	-	91	6	2,952
Финекса	48	142	34	1,440
Аитоникс ЕООД, Бугарија	79,650	-	87,791	67,073
Виан Енерџи Дооел	3,010	-	12	-
Виан Енерџија ООД Бугарија	-	-	-	-
Клучен раководен кадар				
Краткорочни надомести за клучен раководен кадар				
Клучен раководен кадар останато	1,542	76	1,492	2,823
	84,319	86,125	110,269	190,951

27 Известување по оперативни сегменти

На 31 декември 2023 и 2022, Друштвото има два деловни сегменти: трговија на големо и мало на информатичка технологија - ИТ и кориснички производи и развој на специјализирани софтверски решенија и продажба на лиценцирани софтвери. Друштвото не обелоденува известување по оперативни сегменти поради фактот што приходите, добивката и средствата на оперативниот сегмент развој на специјализирани софтверски решенија и продажба на лиценцирани софтвери изнесуваат под 10% од вкупните приходи, добивка и средства.

Продажбите ги остварува на домашен и странски пазар како што следи:

	2023	2022
Република Северна Македонија	1,160,751	852,453
Европска унија	711,395	99,833
Останати	15,170	21,042
	1,887,316	973,328

28 Настани по датумот на известување

По 31 декември 2023 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиски извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

Прилози

Прилог 1 - Годишна сметка со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2023

ЕМБС: 05451680

Целосно име: Друштво за производство, трговија и услуги АИТНИКС АД
Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2023

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки и други прилози
Финансиски извештаи**Биланс на состојба**

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	16.681.648,00			10.498.750,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	16.681.648,00			10.498.750,00
10	-- Недвижности (011+012)	2.170.693,00			2.240.499,00
12	-- Градежни објекти	2.170.693,00			2.240.499,00
13	-- Постројки и опрема	6.722.189,00			5.937.296,00
14	-- Транспортни средства	7.788.766,00			2.320.955,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	777.754.708,00			566.384.142,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	210.617.489,00			142.859.138,00
42	-- Залихи на трговски стоки	210.617.489,00			142.859.138,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	505.543.500,00			389.494.745,00
47	-- Побарувања од купувачи	501.713.237,00			377.310.440,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	3.651.167,00			9.210.512,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	179.096,00			2.973.793,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	8.267.400,00			8.775.000,00
56	-- Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва	7.000.000,00			8.000.000,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	1.267.400,00			775.000,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	53.326.319,00			25.255.259,00
60	-- Парични средства	53.326.319,00			25.255.259,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	561.209,00			657.524,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	794.997.565,00			577.540.416,00
64	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	17.310,00			17.310,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	560.374.228,00			390.290.469,00

66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	1.534.827,00		1.534.827,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	75.413.200,00		75.413.200,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	80.864.583,00		80.864.583,00
72	-- Законски резерви	153.483,00		153.483,00
74	-- Останати резерви	80.711.100,00		80.711.100,00
75	-- VII. АКУМУПИРАНА ДОБИВКА	352.029.259,00		325.163.745,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	201.358.759,00		58.140.514,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	234.623.337,00		187.185.093,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	735.277,00		1.016.506,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	735.277,00		1.016.506,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	233.888.060,00		186.168.587,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	207.614.116,00		180.452.003,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	6.038.591,00		45.901,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	705.211,00		580.170,00
100	-- Обврски кон вработените	1.349.057,00		1.109.233,00
101	-- Тековни даночни обврски	17.873.832,00		3.680.266,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	304.253,00		297.514,00
108	-- Останати краткорочни обврски	3.000,00		3.500,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)			64.854,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	794.997.565,00		577.540.416,00
112	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	17.310,00		17.310,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	1.905.232.485,00			992.136.872,00
202	-- Приходи од продажба	1.887.315.734,00			973.327.676,00
203	-- Останати приходи	17.916.751,00			18.809.196,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	1.675.741.783,00			926.515.874,00
208	-- Трошоци за суровини и други материјали	2.987.581,00			3.133.981,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	1.463.295.568,00			785.852.495,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	100.063.654,00			77.699.162,00
212	-- Останати трошоци од работењето	15.643.336,00			10.221.059,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	72.005.988,00			26.134.757,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	15.182.366,00			14.058.194,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	1.364.804,00			1.219.546,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	6.434.992,00			5.941.272,00
217	-- Останати трошоци за вработените	49.023.826,00			4.915.745,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	4.199.904,00			4.026.678,00

220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	2.805.966,00		7.251.740,00
222	-- Останати расходи од работењето	14.739.786,00		12.196.002,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	13.143.856,00		2.223.030,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	629.767,00		1.358.813,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	12.514.089,00		713.376,00
233	-- Останати финансиски приходи			150.841,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	18.572.590,00		3.049.276,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	1.525.402,00		1.452.252,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	17.047.188,00		1.597.024,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	224.061.968,00		64.794.752,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	224.061.968,00		64.794.752,00
252	-- Данок на добивка	22.703.209,00		6.654.238,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	201.358.759,00		58.140.514,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	29,00		30,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
269	-- Добивка за годината	201.358.759,00		58.140.514,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	201.358.759,00		58.140.514,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
611	-- Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	2.170.693,00			2.240.499,00
614	-- Сегашна вредност на информациска опрема и телекомуникациска опрема (< или = АОП 013 од БС)	539.815,00			369.632,00
615	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	3.097.004,00			2.912.945,00
630	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 Од БС)	503.720.942,00			381.716.757,00
639	-- Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 Од БС)	233.583.807,00			185.104.473,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	1.160.753.429,00			852.451.933,00

644	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	726.562.305,00			120.875.743,00
655	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	3.253.586,00			3.790.870,00
664	-- Приходи од даноци и придонеси (< или = АОП 203 од БУ)				549.417,00
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	888.200,00			1.001.356,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	122.243,00			195.424,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	4.290,00			113.949,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	152.691,00			163.914,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	16.031,00			96.800,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	380.789,00			432.679,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	1.158.199,00			824.570,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	550.000,00			3.700,00
681	-- Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	1.245.483,00			344.149,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	345.733,00			345.575,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	3.996.077,00			4.103.206,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	466.676,00			404.544,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	59.789,00			205.852,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	953.340,00			733.338,00
708	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	225.000,00			
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	1.323.865,00			1.125.468,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	168.526,00			139.759,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	2.655.372,00			1.737.058,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	132.890,00			103.513,00
715	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	32.217.411,00			3.048.965,00
718	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	21.461,00			17.465,00
721	-- Исплатени дивиденди	31.275.000,00			
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	29,00			30,00
723	-- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	29,00			30,00
724	-- Број на подружници во кои се врши дејност, без седиштето на субјектот	2,00			2,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2361	- 46.51 - Трговија на големо со компјутери, компјутерска периферна опрема и софтвер	1.891.632.840,00			
2388	- 47.41 - Трговија на мало со компјутери, периферни единици и софтвер во специјализирани продавници	2.628.405,00			
2464	- 62.01 - Компјутерско програмирање	17.177.619,00			
2599	- 95.11 - Поправка на компјутери и периферна (дополнителна компјутерска) опрема	6.937.477,00			

Потпишано од:

BILJANA RADESKA

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Прилог 2 - Годишен извештај за работењето со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2023



AITONIX

Годишен извештај за
работењето на
АИТОНИКС АД Скопје
за 2023 година

1. Главни фактори и околности кои влијаеле на определувањето на работењето

Друштвото АИТОНИКС АД е основано на 22.07.2000 година од страна на Јордан Димитровски како Друштво со ограничена одговорност од едно лице со назив ТДК Компјутери. Домашното физичко лице поседуваше 100% од основачкиот влог на друштвото.

На ден **27.04.2018** година е направена промена на називот на друштвото во Аитоникс ДООЕЛ. Ова ребрендирање е резултат на нашата еволуција како компанија и ја доловува суштината на нашата визија за развој на компанијата во иднина.

Врз основа на Одлука од **02.05.2018** година (донесена од единствениот содружник на АИТОНИКС ДООЕЛ Скопје) е направена преобразба на ДООЕЛ во АД, согласно која АИТОНИКС ДООЕЛ Скопје се организира во акционерско друштво и во правниот промет продолжува да дејствува како АИТОНИКС АД Скопје.

Седиштето на друштвото се наоѓа на ул.Борис Трајковски бр.36-1/2 Скопје.

Основната дејност на друштвото е трговија на големо со компјутери, компјутерска периферна опрема и софтвер.

Друштвото е регистрирано да ги врши сите дејности согласно НКД, освен оние за кои е потребна претходна согласност, одобрение или дозвола од надлежен орган.

АИТОНИКС АД Скопје се основа, во постапката за преобразба, со основна главнина од 25.000 евра, поделена на 2.500 обични акции со номинална вредност од 10 евра по акција со решение на Централен регистар на Република Македонија од **16.07.2018**.

2. Органи на управување на друштвото

Согласно Статутот на Аитоникс АД, управувањето и раководењето се одвива преку следните органи:

- 1.Собрание на акционери и
- 2.Одбор на директори составен од 3 члена.

За неизвршни членови на Одборот на директори со овој Статут се назначени:

- **Кирил Смилевски**, неизвршен член;
- **Марко Андонов**, независен неизвршен член;
- **Јордан Димитровски**, извршен член.

За претседател на Одборот на директори е назначен Марко Андонов.

Тој е во редовен работен однос во Универзитет Американ Колеџ на работно место професор со нето месечни примања од 50.000,00 денари. Исто така е неизвршен член на Одбор на директори на Инвестброкер АД со месечен надомест од 12.000,00 денари и извршен член на Одбор на директори на АД Раде Кончар-апаратна техника Скопје со месечен надоместок од 80.000,00 денари.

Врз основа на одлука на Собрание на акционери на Аитоникс АД со број 0202-445/4-18 од 22.10.2018 год. на претседателот на Одборот на директори Марко Андонов му е определен и исплаќан месечен надомест од 6.000,00 денари во нето износ.

Кирил Смилевски- неизвршен член во Одборот на директори на Аитоникс АД е во редовен работен однос во Аитоникс АД со 74.100,00 денари основна месечна плата по договор за вработување.

За Главен извршен директор е назначен Јордан Димитровски.

На Главниот извршен директор по основ на склучен менаџерски договор му се исплаќа по 60.000,00 денари нето износ на месечно ниво.

Друштвото има 29 вработени лица со состојба на 31.12.2023 година.

Работењето на друштвото се заснова на предвидените активности, со целосна ангажираност на сите сегменти од своето работење за да ги реализира своите цели и задачи и оствари успешни деловни резултати.

Добрата бизнис стратегија во претходниот и тековниот период се основа за остварување на позитивни финансиски резултати во тековната 2023 година.

3. Акционерски капитал

Со состојба на 31 декември 2023 година, регистрираниот акционерски капитал на Друштвото изнесува 25.000,00 Евра, чија денарска противвредност, на датумот на основање изнесува 1.534.827,00 денари. Истата е поделена на 2.500 обични и во целост платени акции со номиналната вредност по акција од 10 Евра. Импателите на обичните акции имаат право на глас во Собранието на Друштвото, право на исплата на дел од добивката и право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата односно стечајната маса на Друштвото. Согласно акционерската книга на Друштвото, на 31 декември 2023 нема ограничувања на правата засновани на закон и/или Одлука на надлежен орган во однос на тргување со истите.

Структурата на акционерскиот капитал на датумот на известување е како што следи:

Акционери:	31 декември 2023
Јордан Димитровски	89.76%
Останати	10.24%
	100%

Прегледот на движењето на акционерскиот капитал во текот на 2023 година е како што следи:

	Број на акции			Износ (000 МКД)		
	Во оптек	Сопствени	Вкупно регистрирани	Во оптек	Сопствени	Вкупно регистрирани
31.12.2022	2,250	250	2,500	1,382	153	1,535
Продажба на сопств. акции	-	-	-	-	-	-
31.12.2023	2,250	250	2,500	1,382	153	1,535

4. Зделка со заинтересирана страна

Одборот на директори во текот на 2023 година на уредно свиканите седници одобри зделки со заинтересирана страна и тоа дадени заеми на AITONIX LTD со седиште на ул.Младост блок 79 А канцеларија 4, Софија, Бугарија која е во сопственост на мнозинскиот акционер Јордан Димитровски во износ од 1.350.000,00 EUR. Заемите се дадени по склучување на договори со рок на враќање 31.12.2023 година и истите се вратени во договорениот рок. На седница на Одбор на директори одобрен е и заем кој има третман на зделка со заинтересирана страна на Виан енерџи со седиште на ул.Борис Трајковски бр.36/1-3 во која мнозинскиот акционер Јордан Димитровски е индиректен сопственик на 50% од уделот во износ од 500.000,00 денари со рок на враќање 31.12.2023 година и истиот не е вратен во текот на 2023 година. Исто така согласно одлука од Одбор на директори одобрен е и личен заем во вкупен износ од 6.000.000,00 денари на мнозинскиот акционер Јордан Димитровски. И за овој заем склучен е договор за заем, а исплатените средства врз основа на истиот заклучно со 31.12.2023 година се вратени на сметката на Аитоникс АД.

5. Политика на вложувања за одржување и за поддршка на успешноста на работењето и развој на друштвото

Развојната политика на друштвото е дефинирана и следена од страна на Главниот извршен директор. Континуирано се следат и анализираат остварувањата на приходите и расходите во тековната во однос на предходната година како и во однос на предвидувањата за инвестиции во наредните периоди.

6. Политика на дивиденди

Во текот на 2023 година согласно одлука на Собрание на акционери 0202-113/23 од 13.06.2023 година е извршена исплата на дивиденда од добивката остварена во 2022 во вкупна вредност од 13.275.000,00 денари односно 5.900,00 денари по акција.

Исто така од нераспределената (акумулирана) добивка за 2016 и 2017 година и тоа согласно одлука на Собрание на акционери 0202-266/23 од 21.12.2023 година е исплатена дивиденда во вкупен износ од 18.000.000,00 денари односно 8.000,00 денари по акција.

7. Извори на средства на друштвото

Друштвото користи финансиски средства од домашни банки, но во главно работи со сопствени средства, од реализација на продажба на производи и услуги на домашен пазар и странски пазар.

8. Политика на управување со ризикот

Управувањето со ризици на друштвото се фокусира со непредвидливоста на пазарот и се стреми кон минимизирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на друштвото. Главни ризици на кои друштвото е изложено и политиките за управување со нив се следните:

Кредитен ризик

Основните финансиски средства на друштвото се парични средства во банки и побарувања од купувачите кои ја претставуваат максималната изложеност по основ на кредитен ризик. Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Изложеност на друштвото на кредитен ризик во најголем дел се однесуваат на побарувања од купувачите и други побарувања.

За избегнување на овој вид ризик друштвото има своја деловна политика која ја спроведува преку соодветна служба која ги контролира наплатите од купувачите со истовремена примена на соодветни мерки за спречување на продолжување на роковите за наплата на побарувањата.

Ризик од промена на каматни стапки

Ризикот од промена на каматните стапки претставува ризик поради кој износот на кредити може да се промени како резултат на промените на каматните стапки на пазарот. Друштвото, во текот на пресметковниот период, има користено вакви кредити во разумен износ па може да се каже дека не постои изложеност на ризик од промена на каматни стапки.

Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребните средства за сервисирање на своите обврски.

Ликвидноста на друштвото во извештајниот период е релативно стабилна.

И покрај отежнати услови на наплата на побарувањата, во услови на општа недисциплина во финансиското работење на опкружувањето, друштвото успешно изнаоѓа инструменти за избегнување на ризик од неликвидност. Друштвото управува со своите средства и обврски на таков начин што може да ги исполни сите свои доспеани обврски во секое време.

Ризик од промена на курсевите

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Северна Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид ризик. Според ова, друштвото е изложено на можните флукуации на странски валути.

9. Изгледи за иден развој на друштвото и неговиот деловен потфат

Целите на друштвото при управување со капиталот се да се овозможи и понатамошен континуиран развој преку професионално работење и имплементација на докажани и успешни бизнис практики, со цел да обезбеди приход на друштвото, како и одржување на оптималната структура на капиталот.

Главен извршен директор



Јордан Димитровски



